

недопуштена, поради тоа што според член 232-а став 8 од Законот за хартии од вредност против решенијата на Комисијата за хартии од вредност со кои се изрекува прекршочна санкција може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред надлежниот суд.

2. Ова решение влегува во сила со денот на негово донесување.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-618/13 Комисија за хартии од вредност
22 декември 2009 година Претседател,
Скопје **Марина Наќева-Кавракова**, с.р.

34.

Врз основа на член 190 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007 и 07/2008), и 120 став 4 од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на Република Македонија“ бр. 12/2009), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на 22.12.2009 година донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА, ТРОШОЦИТЕ И РОКОВИТЕ ЗА ЛИКВИДАЦИЈА НА ОТВОРЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ

Член 1

Со Правилникот за утврдување на постапката, трошоците и роковите за ликвидација на отворените инвестициски фондови се уредува постапката, трошоците и роковите за ликвидација на отворените инвестициски фондови.

Член 2

По донесување на одлуката за ликвидација на отворениот инвестициски фонд во Регистрот на отворени инвестициски фондови и воопшто во називот на фондот кој се ликвидира се додава зборот „во ликвидација“.

Член 3

За ликвидатор на отворен инвестициски фонд може да биде именувано лице кое ги исполнува условите кои се утврдени за член на управниот одбор, односно извршен член на одборот на директори на друштво за управување со отворени инвестициски фондови.

Член 4

(1) Во постапката за спроведување на ликвидацијата на отворениот инвестициски фонд се завршуваат работите кои се во тек, целиот имот на фондот се продава, се намираваат обврските на фондот доспеани до денот на донесување на одлуката за ликвидација.

(2) Од средствата од продажба на имотот на фондот се намираваат и обврските кои се направени пред и кои ќе доспеат по денот на донесување на одлуката за ликвидација.

Член 5

По донесување на одлуката за ликвидација на отворениот инвестициски фонд се забранува секоја понатамошна продажба или откуп на уделите на отворениот инвестициски фонд, освен во случај на барањата примени после утврдување на последната цена на уделот пред донесување на одлуката за ликвидација, при што трансакциите со имотот на фондот можат да се обавуваат исклучиво за потребите на постапката за ликвидација на фондот.

Член 6

Преостанатиот дел од нето вредноста на имотот на отворениот инвестициски фонд се распределува на имателите на удели, сразмерно на нивниот удел во фондот. Преостанатиот дел од нето вредноста на имотот на отворениот инвестициски фонд на имателите на удели во фондот се исплатува најкасно во рок од 15 дена од денот на донесување на одлуката за поделба на преостанатата нето вредност на имотот на фондот.

Член 7

При исплата на преостанатиот дел од нето вредноста на имотот на отворениот инвестициски фонд на имателите на удели во фондот мора да им бидат достапни финансиските извештаи кои се во врска со поведената постапка за ликвидација.

Член 8

(1) По поделбата на преостанатиот дел на нето вредноста на имотот на отворениот инвестициски фонд на имателите на удели во фондот, ликвидаторот е должен да достави до Комисијата за хартии од вредност извештај за спроведената ликвидација заедно со заклучни ликвидациски извештаи.

(2) По завршувањето на постапката за ликвидација во Регистрот на инвестициски фондови кој се води од страна на Комисијата за хартии од вредност се запишува завршувањето на постапката за ликвидација на отворениот инвестициски фонд.

(3) По завршувањето на постапката за ликвидација ликвидаторот е должен сите деловни книги на ликвидираниот фонд да ги достави до Комисијата за хартии од вредност.

Член 9

За изработка на почетните и завршните финансиски извештаи соодветно се применуваат прописите за изработка на годишните финансиски извештаи.

Член 10

(1) Рок за спроведување на ликвидацијата на отворен инвестициски фонд е шест месеци од денот на донесување на одлуката.

(2) Ликвидаторот на отворениот инвестициски фонд е должен веднаш по стапување на должност, а најкасно во рок од 15 дена од денот на отпочнување на постапката на ликвидација да изготви и достави до Комисијата за хартии од вредност почетни ликвидациски финансиски извештаи и извештаи за состојбата на фондот, како и план на ликвидациската постапка.

(3) Доколку ликвидаторот на отворениот инвестициски фонд оцени дека продолжување на рокот од став 1 на овој член е во интерес на доверителите и на сопствениците на удели на фондот, тогаш ликвидаторот е должен, покрај извештаите од став 2 од овој член и планот за постапката на ликвидација, да достави до Комисијата за хартии од вредност образложение за потребата за продолжување на рокот на ликвидационата постапка.

(4) Извештај за спроведување на планот за ликвидација ликвидаторот поднесува до Комисијата за хартии од вредност еднаш неделно или почесто доколку побара Комисијата за хартии од вредност.

Член 11

Веднаш по добивање на одлуката за ликвидација депозитарната банка и друштвото за управување со инвестициските фондови треба до Комисијата за хартии од вредност да достави извештај за состојбата на имотот на фондот, вредноста на уделот, список на сопственици на удели, список на доспеани, а ненамиренни обврски и листа на акции од кои отворениот инвестициски фонд очекува прилив по основ на дивиденда во периодот по отпочнување на ликвидационата постапка.

Член 12

(1) Од денот на донесување на одлуката за ликвидација на отворениот инвестициски фонд не можат да се наплатуваат никакви надоместоци освен:

- надоместок на депозитарната банка;
- трошоци во врска со постапката за ликвидација и нејзината ревизија и
- изготвување на полугодишни или ревидирани годишни извештаи на вложувачите во фондот настанати во тек на траење на постапката за ликвидација.

(2) Ликвидаторот на отворениот инвестициски фонд именуван од Комисијата за хартии од вредност има право на одреден надоместок на трошоците и награда за плата која со одлука ја утврдува Комисијата за хартии од вредност.

(3) Надоместокот на трошоците и награда за плата на ликвидаторот на отворениот инвестициски фонд се исплатува од имотот на фондот пред имотот на фондот да се подели на сопствениците на удели на фондот.

Член 13

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-3102/2 Комисија за хартии од вредност
22 декември 2009 година Претседател,
Скопје **Марина Наќева-Кавракова, с.р.**

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 35.

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Стапува во примена востановениот катастар на недвижности за катастарската општина Битола 4 - Општина Битола.

Катастарот на недвижности ќе се применува од 15-тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиште за КО Битола 4, востановен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-83/2
8 јануари 2010 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

36.

ИСПРАВКА

Во Правилникот за услови за снабдување со електрична енергија, објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 162/2009, направена е техничка грешка во став 1 од член 52, односно заградата и зборовите во заградата „(освен категоријата домаќинства)“ се бришат.

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

37.

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08 и 92/09), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

1. Стапката на трошоците на живот за месец декември 2009 година, во однос на месец ноември 2009 година, е повисока за 1,0%.

2. Правото на пораст на платите за месец декември 2009 година, во однос на месец ноември 2009 година, за работодавачите од членот 3 став 1 од Законот за исплата на платите во Република Македонија изнесува 0,5%.

Министер,
Цельал Бајрами, с.р.